



Frantisek Rusek



Simon Pikous

Изложбата „Можев да ти бидам“ претставува групна изложба на фотографии од Република Чешка, кои оваа година во периодот од 22 до 31 август претстојуваат во уметничката резиденција Арт Поинт Гумно во село Слоештица која оваа година слави 15 години постоење.

Насловот, како и тематската обработка на изложбата доаѓаат од песната на Петре М. Андреевски „Можев да ти бидам“ позната уште како и „Пофалба на Демир Хисар“. На изложбата се прикажани 27 фотографии создадени во околината на Слоештица а инспирирани од погоре споменатата песна на познатиот македонски писател, песна која во суштина е и првенствената тематска определба за нивното креативно делување.

На изложбата учество ќе земат девет чешки фотографии: Томаш Бонхард, Јана Козакова, Роман Мацек, Ева Морицка, Алена Новакова, Шимон Пикоус, Габриела Рехакова и Франтишек Русек предводени од нивната менторка фотографката Јана Хунтерова, која во моментот работи на својата докторска дисертација посветена на фотографијата. Секој од горе споменатите автори на изложбата ќе е застапен со по три свои фотографии.

Мр. Јасмина Котевска



The exhibition «I could have been to you» is a group show of 9 Czech photographers, who are guests of this year's Artists' Residency (22nd - 31st August) at «Art Point - Gumno» in the village of Sloeshtica, which, at the same time celebrates 15th Anniversary.

The title of the exhibition and the initial thematic intention for the creative work of the Czechs artists comes from the poem of Petre M. Andreevski "I could have been to you" also known as "Praise of Demir Hisar". The 27 photos that will be displayed in the exhibition are mainly taken in the area of the village of Sloeshtica and other villages in the upper Demir Hisar region.

The photographers: Tomáš Bonhard, Jana Kozáková, Roman Machek, Eva Mořická, Alena Nováková, Šimon Pikous, Gabriela Řeháková and František Rusek are led by their mentor, the photographer Jana Hunterová, which currently works on her PhD on photography.

Jasmina Kotevska, Mr.




ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ

“МОЖЕВ ДА ТИ БИДАМ”
Пофалба на Демир Хисар
Петре М. Андреевски

Фотографи:

*Јана Хунтерова, Томаш Бонхард,
Јана Козакова, Роман Мацек,
Ева Морицка, Алена Новакова,
Шимон Пикоус, Габриела Рехакова
и Франтишек Русек*
Република Чешка



Дом на културата Демир Хисар
четврток 30 август, 2018 год, 20 часот



Alena Novakova



Jana Kozakova




Jana Hunterova



Tomas Bonhard



Eva Morichka



Gabriela Rehakova



Roman Machek